



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текущата сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издања бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Четврток, 5 август 1954

БЕЛГРАД

БРОЈ 33

ГОД. X

Цена на овој број е 10.— дин. — Претплата за 1954 година изнесува 1000.— дин., а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Тех. централа 28-010.

439.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), а во врска со чл. 75 и 76 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/53), чл. 25 од Уредбата за кредитите за обртни средства и други краткорочни кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54) и одделот 7 од главата XVIII на Сојузниот општествен план за 1954 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА КОНТРАХИРАЊЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ДАВАЊЕ АВАНС И ДРУГИ ПОГОДНОСТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

1. Стопанските организации што се занимаваат со преработка и промет на земјоделски производи можат со производителните земјоделски организации и со индивидуалните земјоделски производители да склучуваат договори за производство и продажба определени земјоделски производи (контрахирање) со давање аванс и стручна и техничка помош.

2. Контрахирањето под условите од точ. 1 се врши по правило однапред пред сеидбата односно пред почетокот на производството (гоењето и сл.) во времето што им овозможува на производителните земјоделски организации и на индивидуалните земјоделски производители (во натамошниот текст: земјоделски производители) навремена подготовка на производството и извршување на договорните обврски.

По исклучок од одредбата на претходниот став, контрахирањето на житата, гравот и зарзаватот може да се врши и во текот на вегетацијата под условите определени во одделните прописи за контрахирање поодделни земјоделски производи (точ. 13 од оваа одлука).

3. Преработувачките и трговските организации кога вршат контрахирање на земјоделски производи под условите од оваа одлука должни се да им даваат на земјоделските производители како аванси во средства за репродукција и заштита (семе, вештачко ѓубре итн.) така и аванси во пари.

Земјоделските производители се должни да ги примат средствата за репродукција и заштита и да ги употребат за производство на контрахираните земјоделски производи.

Преработувачките и трговските организации должни се на земјоделските производители бесплатно да им дадат стручна и техничка помош а земјоделските производители се должни во производството да постапуваат по стручните совети и да ги употребат средствата на техничката помош.

Видот и обемот на средствата за репродукција и заштита како и стручната и техничката помош, кои во смисла на одредбите од претходните ставови задолжително им се даваат на земјоделските про-

изводители, се одредуваат со одделните прописи од точ. 13 на оваа одлука како и со одредбите од договорот.

4. Авансите во средства за репродукција и заштита се даваат по склучениот договор во рокот кој на земјоделските производители им обезбедува навремена употреба на тие средства во производството на контрахираните земјоделски производи.

Авансот во пари се дава по извршувањето на со договорот предвидените работи и растот на културата.

Висината на авансот во пари не може да прејде 25% од вкупната вредност на контрахираните земјоделски производи ако со одделните прописи од точ. 13 на оваа одлука за поодделни производи не е определено поинаку.

5. Земјоделските производители нема да плаќаат интерес на примените аванси ако во договорениот срок ги испорачат контрахираните земјоделски производи.

6. Преработувачките и трговските организации можат стручната и техничката помош да им ја даваат на земјоделските производители преку свои органи и стручњаци или поодделни установи што се занимаваат со унапредување на земјоделското производство.

7. Со договорот за производство и продажба на определени земјоделски производи се утврдуваат правата и обврските на земјоделскиот производител и на преработувачката односно трговската организација.

Договорот се составува во писмена форма.

Договорот мора особено да ги содржи:

а) површините што земјоделскиот производител е должен да ги засее со определена земјоделска култура, односно количините на земјоделски производи што е должен земјоделскиот производител да ги произведе, преработи или да ги испорача како и рокот за испорака;

б) минималните агротехнички односно зоотехнички мерки што земјоделскиот производител е должен да ги примени како и времето на примената на тие мерки;

в) обврска на преработувачката односно трговската организација за давање аванси и стручна и техничка помош;

г) видот, висината и рокот за давање аванси како и цените на средствата за репродукција и заштита што му се даваат на земјоделскиот производител како аванс;

д) видот и начинот на давањето на стручната и техничката помош на земјоделскиот производител од страна на преработувачката односно трговската организација;

е) обврска на производителот дека примените аванси во средства за репродукција и заштита ќе ги употреби во производството на контрахираните земјоделски производи, дека ниту производството ќе постапува по стручните совети и дека ќе ги употреби средствата на техничката помош;

ж) цена и срок за исплата на цената на испорачаните земјоделски производи;

ж) договорни казни поради неизвршувањето на обврските преземени со договорот.

8. Народната банка на ФНРЈ ќе им дава на преработувачките и трговските организации што контрахираат земјоделски производи по одредбите од оваа одлука кредити за авансирање на земјоделските производители и тоа во висина на определениот односно договорениот аванс.

Кредитите за давање аванси за контрахирање на жита, индустриски растенија, свињи и говеда како и семенска стока и посадочен материјал ќе ги одобрува Народната банка на ФНРЈ под условите што ќе се определат со одделните прописи од точ. 13 на оваа одлука.

За другите земјоделски производи Народната банка на ФНРЈ ќе обезбеди кредити за давање аванси и за преземање на контрахираните количини земјоделски производи под условите предвидени во општите прописи за кредитирањето на стопанските организации испитувајќи ја одделно можноста за пласман на контрахираните количини врз базата на договорените цени.

9. На кредитите што преработувачките и трговските организации ги користат за давање аванси на земјоделските производители на жита, индустриски растенија, свињи и говеда како и семенска стока и посадочен материјал нема да и' плаќаат на банката интерес.

10. Кредитите добивени за давање аванси преработувачките и трговските организации се должни да и' ги вратат на банката веднаш по преземањето на контрахираните количини земјоделски производи, а најдоцна во рок од 30 дена по извршената конечна пресметка со земјоделските производители ако со одделните прописи од точ. 13 на оваа одлука не е определено поинаку.

11. Народната банка на ФНРЈ ќе води сметка за целесообразната употреба на кредитите дадени на стопанските организации за авансирање на земјоделските производители.

12. Земјоделскиот производител што без своја вина не е во можност да ја испорачи договорената количина земјоделски производи должен е на стопанската организација што му дала аванс да и' го врати примениот аванс за неиспорачаните количини.

Ако земјоделскиот производител не ја изврши испораката на договорените количини со своја вина, должен е на преработувачката односно трговската организација да и' го врати авансот и да го плати примениот затезен интерес, како и договорните казни.

13. Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет може да пропише одделни услови и највисоки цени по кои преработувачките и трговските организации можат да контрахираат поодделни земјоделски производи.

Со прописите од претходниот став може да се одобри контрахирањето на семенска стока и посадочен материјал на земјоделско-научно-истражувачките установи и на земјоделските школи, како и на стопанските организации што се занимаваат со производство, размножување и промет на семенска стока и посадочен материјал.

14. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р.п. бр. 344

30 јули 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

440.

Врз основа на чл. 75 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/53) и точ. II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа за приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54) Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ЖИТО, БРАШНО, ПЧЕНИЧНИ КРУПИЦИ И ТРИЦИ

1) Овластените претпријатија за промет со жита и овластените мелници ќе ги продаваат пченицата и 'ржот, односно јачменот, овесот и пченката откупени непосредно од производителите, односно добиеното брашно и триците од пченица, франко кагон утоварната станица на продавачот по цената која не може да биде поголема за:

пченица — — — — —	од 26,60 дин. за 1 кг
'рж — — — — —	23,60 " " " "
јачмен — — — — —	19 " " " "
овес — — — — —	19 " " " "
пченично брашно „тип—1000“	35,50 " " " "
пченично брашно „тип—1200“	32 " " " "
'ржано брашно „тип—1250“	32 " " " "
пченка во зрно сушена со	
14% влага — — — — —	19 " " " "
трици — — — — —	11 " " " "

Другите типови на пченично и 'ржано брашно и на пченичните крупници овластените претпријатија за промет со жита и овластените мелници ќе ги продаваат по калкулативните цени, што им одговараат на цените определени во претходниот став.

2) Претпријатијата за увоз и извоз на жита ќе им ја продаваат увозната пченица на овластените претпријатија и на овластените мелници по 26 динари за 1 кг, наголемена за износот на возарната од железничката станица Нови Сад до истоварната железничка станица на купувачот (паритет Нови Сад). Испораката на увозната пченица се брши франко истоварната станица на купувачот.

Претпријатието за извоз и увоз ќе ги пресметува и уплати евентуалните позитивни разлики меѓу набавната и продажната цена од претходниот став на одделната сметка при Народната банка на ФНРЈ во рок од 30 дена од денот на царинската пријава.

Употребата на оваа разлика ќе се определи одделно.

3) Цените за пченицата и 'ржот, односно јачменот, овесот и пченката од претходната точка важат за квалитетот определен во Решението за највисоката откупна цена на житата од родот на 1954 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/54).

4) За да се одржи постепено ниво на продажните цени овластеното претпријатие и овластената мелница ја формираат средната продажна цена споредно со купувачките: непосредно од производителите, со купувачките од други овластени претпријатија и од овластени мелници и со купувачките на увозната пченица.

5) Овластените претпријатија за промет со жита го утврдуваат и распределуваат вкупниот приход по одредбите од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/53).

Ако по одбиток на износот од ст. 1 на чл. 54 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани ќе престане дел на вкупниот приход (добивка) тој дел нема да се оданочува со данокот на добитокот. Тој дел (добивката) се распределува на тој начин што на стопанската (градот) на чие подрачје се наоѓа седиштето на претпријат-

тнето и' припаѓа 20%, а на претпријатието 80% за инвестициониот фонд.

6) Овластените мелници и мелничките претпријатија го утврдуваат и распределуваат вкупниот приход според одредбите од Уредбата за вкупниот приход на стопанската организација и за неговата распределба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53), со тоа што добивката не му е подложна на данокот на добивката.

Добивката на овластените мелници и мелничките претпријатија се дели на тој начин што на околицата (градот) на чие подрачје се наоѓа нивното седиште и' припаѓа 20% а на овластената мелница односно на мелничкото претпријатие 80% од реализираната добивка за инвестициониот фонд.

7) Продажните цени на дробно на брашното и продажните цени на дробно на лебот се формираат врз основа на продажните цени на јадро определени со оваа одлука.

Народниот одбор на околицата (градот) ќе ги определи најголемите трошоци на трговијата на дробно и најголемите трошоци за печење на лебот за пекарските претпријатија.

8) Трговските претпријатија и дуќани на дробно и пекарските претпријатија не можат да им продаваат брашно на други претпријатија туку само непосредно на потрошувачите.

9) Настанатите позитивни разлики меѓу предвидените средни и реализираните набавни цени (пресметковните цени) и разликите меѓу предвидените средни и реализираните трошоци за превозување во економската 1953/54 година и во јули на економската 1954/55 (точ. 7 од Решението за формирање на продажните цени на житата, брашното и грисот од Сојузниот извршен совет Р. п. бр. 164 од 27 јуни 1953 година) овластените претпријатија за промет со жита ќе ги пресметаат со состојбата на 31 јули 1954 година и ќе ги внесат во инвестициониот фонд на претпријатието.

10) Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат: Решението за начинот на формирање цените на житата, брашното и лебот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/53), Решението за формирање продажните цени на големо на житата, брашното и грисот од Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет Р. п. бр. 164 од 27 јуни 1953 година, Одлуката за определување маржата и уемот во пари за претпријатијата за промет и преработка на жита и за мелничките претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/54) и Наредбата за определување маржа за претпријатијата за промет и преработка на жита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/54).

11) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 343

30 јули 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Момо Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

441.

Врз основа на точ. 13 од Одлуката за контрахирање земјоделски производи со давање аванс и други погодности на земјоделските производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/54) и чл. 1 од Уредбата за промет на житата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/53) Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА КОНТРАХИРАЊЕТО И ОТКУПНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИТАТА

1) Според одредбите од Одлуката за контрахирање земјоделски производи со давање аванс

и други погодности на земјоделските производители и условите пропишани во ова решение можат да се контрахираат: пченица, 'рж, јачмен, овес, пченка и ориз.

2) Договори за производство и продажба на житата (контрахирањето) можат да склучуваат со земјоделските производители:

а) овластените претпријатија за промет на жита;

б) овластените мелници од чл. 2 на Уредбата за претпријатијата за промет со жита и за заедниците на претпријатијата за промет со жита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/54) и тоа само за пченицата и 'ржта;

в) фабриките за пиво и тоа само за пиварскиот јачмен;

г) семејските претпријатија што вршат исклучиво промет на семеска стока.

Семеските претпријатија можат да ги контрахираат само оние жита, кои по сортата и квалитетот според одредбите од Законот за прометот на семеската стока, стручните органи ги признаваат како семеска стока.

3) Контрахирањето на на житата се врши:

а) пред сеидбата во времето од 1 септември до завршетокот на сеидбениот период;

б) во времето на вегетацијата, а најдоцна до 15 јули за бели жита, односно до 1 септември за пченка.

4) Претпријатијата од точ. 2 на ова решение ги контрахираат житата со земјоделските производители по следниве цени:

Кога контрахирањето се врши

	пред сеидбата		во време на вегетацијата	
	За 1 кг		За 1 кг	
пченица — — — — —	24	динари	22	динари
'рж — — — — —	20	„	18,5	„
озим јачмен — — — — —	18	„	17	„
јар (пиварски) јачмен — — — — —	20	„	18,5	„
овес — — — — —	19	„	17,5	„
пченка — — — — —	18	„	17	„

За оризот цените се договараат слободно.

5) Житата што не се контрахираат по одредбите од Одлуката за контрахирање на земјоделски производи со давање аванс и други погодности на земјоделските производители и по одредбите од ова решение можат да се купуваат од земјоделските производители по следните највисоки цени:

пченица за 1 кг — — — — —	20	динари
'рж за 1 кг — — — — —	17	„
озим јачмен за 1 кг — — — — —	16	„
јар (пиварски) јачмен за 1 кг — — — — —	17	„
овес за 1 кг — — — — —	16	„
пченка за 1 кг — — — — —	15	„

6) Цените од точ. 4 и 5 се сметаат франко магацин на купувачот, вагон или шлеп по избор на купувачот за жита од следниве квалитети:

— пченица 76 кг хектолитарска тежина со 2% уродица и нечистота и 13% влага,

— 'рж 70 кг хектолитарска тежина, со 2% уродица и нечистота и 13% влага,

— јачмен озим 61 кг хектолитарска тежина, со 2% уродица и нечистота и 13% влага,

— јар јачмен (пиварски) 65 кг хектолитарска тежина со 2% уродица и нечистота и 13% влага,

— овес 41 кг хектолитарска тежина, со 2% уродица и нечистота и 13% влага,

— пченка со 14% влага и до 2% дефектни зрна.

За подобри, односно полоши квалитети на житата со договорот ќе се предвиди наголемување, односно намалување на цените според уласите што постојат.

Другите подробности за квалитетите, сортите и слично се предвидуваат со договорот.

7) Со договорот може да се предвиди и испорака на пченка во кочан.

Во случајот од претходниот став цените на пченката во кочан и авансот ќе се пресметуваат во сразмер со пропишаната цена во точ. 4, а авансот во сразмер со одредениот аванс за пченката во ст. 4 точ. 8 на ова решение.

8) По склучувањето на договорите стопанските организации од точ. 1 на ова решение се должни да им дадат на земјоделските производители:

а) квалитетно запрашено семе во замена за иста количина меркантилна стока,

б) потребни количини вештачко ѓубре и средства за заштита на растенијата од соодветни видови во количини што им одговараат на договорените површини.

Вештачките ѓубриња и средствата за заштита на растенијата се даваат како дел на авансот.

По исклучок од одредбата под а) од ст. 1 квалитетно запрашено семе може да се даде како дел на аванс ако земјоделскиот производител нема меркантилна стока.

Делот на авансот што се дава во пари за контрахираните количини жита може да изнесува до 30% од вредноста за испораката на договорените количини жита.

9) Земјоделските производители што контрахираат жита пред сеидбата по условите од ова решение должни се да примат семе, вештачко ѓубре и средства за заштита на растенијата и да ги употребат за производство на контрахираните жита.

10) Покрај состоините од точ. 6 на Одлуката за контрахирање земјоделски производи со давање аванс и други погодности на земјоделските производители, договорот мора да содржи:

а) обврски на земјоделските производители дека ќе се придржуваат: кај белите жита до сроките за сеидбата, плевнењето и жетвата, а кај пченката до сроките за длабокото орање, сеидбата и копањето;

б) условите под кои може да се врши ревизијата на договорените количини жита во смисла на одредбите од ова решение.

11) Кога контрахирањето е извршено пред сеидбата, производителите на житата можат да бараат ревизија на количините договорени за продажба, ако општите климатски услови позначително влијаеле на намалувањето на приносот.

Ревизијата од претходниот став може да се изврши:

а) за белите жита во времето од 1 јуни до 1 јули;

б) за пченката во времето од 1 август до 1 септември.

12) Договорените количини жита можат по одредбата од точ. 11 да се намалат кај белите жита најмногу до 25% а кај пченката најмногу до 30%.

13) Производителите што контрахирале жита во случај на елементарни невремиња (градушка, поплава и сл.) можат да бараат намалување на количините предвидени со договорот за испорака сразмерно утврдената штета.

14) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 102
30 јули 1954 година
Белград

Претседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

442.

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за прометот на житата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/53) Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЈВИСОКАТА ОТКУПНА ЦЕНА НА ЖИТАТА ОД РОДОТ НА 1954 ГОДИНА

1) Овластените претпријатија за промет со жита и овластените мелници ќе ги откупуваат житата непосредно од производителите според условите на пазарот, со тоа што највисоките цени за 1 кг не смеат да го преминат износот од динари:

	За контрахирани жита	За неконтрахирани жита
а) пченица	24	22
б) 'рж	20	17
в) јачмен	—	17
г) овес	—	17
д) пченка	17	15

Овие цени важат за испорачаните жита франко магацин, вагон или шлеп по избор на купувачот.

2) Цените од точ. 1 на ова решение се однесуваат до зрела, здрава стока, без знакови на мувла и без туѓ вкус и миризба, со квалитетот обичаен во трговијата, и тоа:

	Хектолитарска тежина кг	Процент на уроѓица и нечистота	Процент на влага
пченица	76	2	13
'рж	70	2	13
јачмен			
пиварски	65	2	13
јачмен озим	61	2	13
овес	41	2	13
пченка жолта или бела	—	—	14

Пченката не смее да има повеќе од 2% расипани (дефектни) зрна.

3) Ако испорачаните жита имаат поголема или помала хектолитарска тежина од предвидената во точ. 2, цената се наголемува или намалува за 0,5% за секој поголем или помал килограм хектолитарска тежина. Дропките се земаат во обзир.

Ако житата имаат поголем или помал процент уроѓица, нечистота и влага од оние што се определени во точ. 2, цените ќе се намалуваат или наголемуваат во однос 1:1 за секој поголем односно помал процент на уроѓица, нечистота или влага. Дропките се земаат во обзир. Кршените зрна под половина се сметаат во уроѓица.

За гламничавоста во поголем степен (замачкани и валкани жита и жита со појака миризба) ќе се одбива до 3% од цената.

Жита со поголем процент уроѓица и нечистота од 5% не можат да се пуштат во промет.

4) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 101
30 јули 1954 година
Белград

Претседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

443.

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за прометот на житата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/53) Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА МЕЛЕЊЕТО НА ПЧЕНИЦАТА И 'РЖТА

1) Со цел на порационално искористување на пченицата и 'ржта и за да се добијат определени асортимани брашно, сите индустриски мелници се должни да ги мелат пченицата и 'ржта на начинот пропишан со ова решение.

2) Индустриските мелници се должни од 100 кг пченица од квалитет 76 кг хектолитарска тежина со 2% уродица и нечистота и 13% влага со мелење да добијат 80 кг брашно со 13% влага, 17 кг трици и 2% уродица и нечистота. Се признава како растур и согорување најмногу 1%.

3) Во промет можат да се пуштат следни типови пченично брашно:

а — пченично брашно „тип—400“, кое смее да содржи најмногу 0,43% пепел. Според големината на честиците ова брашно може да биде со ознака „400—мазно“, „400—остро“ и „400—крупчесто“;

б — пченично брашно „тип—600“, кое смее да содржи најмногу 0,63% пепел;

в — пченично брашно „тип—1000“, кое смее да содржи најмногу 1,05% пепел;

г — пченично брашно „тип—1200“, кое смее да содржи најмногу 1,25% пепел;

д — пченична крупица „тип—400“, која смее да содржи најмногу 0,45% пепел. Според големината на честиците крупицата може да биде со ознака „400—ситна и „400—крупна“.

Содржината на пепелот во пченичното брашно се изразува во процент на сувата материја.

4) Доколку во еден тек се произведат сите три типа брашно („тип—400“, „тип—600“ и „тип—1200“), од 100 кг пченица од квалитетот како што е тоа предвидено во точ. 2 од ова решение, задолжително мора да се произведе и пушти во промет минимално 50 кг пченично брашно „тип—1200“. Брашното „тип—400“ и „тип—600“ мелниците ќе го произведуваат според состојбата на погоните и барањата на пазарот.

5) Во промет може да се пушти и брашно со најмногу до 14% влага. Ако процентот на влагата во брашното е поголем односно помал од 13% за секој процент влага се одбива процент од цената односно се додава процент врз цената. Дропките се земаат во обзир.

6) Југословенската народна армија за своите потреби ќе договара тип на брашно по избор со тоа што процентот на мелењето не може да биде помал од 30%.

7) Пченичното брашно „тип—600“, „тип—1000“ и „тип—1200“ може да содржи и 5% 'ржано брашно.

8) Индустриските мелници се должни, од 100 кг 'рж од квалитетот 70 кг хектолитарска тежина со 2% уродица и нечистота и 13% влага да добијат со мелење 80 кг брашно, 18 кг уродица и трици. Како растур и согорување се признава најмногу 2%.

9) Во промет можат да се пуштат следните типови 'ржано брашно:

„тип—950“ кој смее да содржи најмногу 1,00% пепел и

„тип—1250“ кој смее да содржи најмногу 1,3% пепел.

Содржината на пепелот во 'ржаното брашно се изразува во процент на сувата материја.

10) Ако хектолитарската тежина на пченицата и 'ржта е поголема односно помала од предвидената во точ. 2 и 8 на ова решение количината на брашното се наголемува односно намалува за 0,5 кг за секој килограм на разликата во хектолитар-

ската тежина, а за исто толку се намалува односно наголемува количината на триците, Дропките се земаат во обзир.

11) На првите цилиндри смее да се пушти пченица односно 'рж со најмногу 0,5% уродица.

12) Умно мелење е слободно.

13) Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за мелењето на пченицата и 'ржта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/53).

14) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 100

30 јули 1954 година

Белград

Претседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

444.

Врз основа на точ. 13 од Одлуката за контрахирање земјоделски производи со давање аванс и други погодности на земјоделските производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/54) Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА КОНТРАХИРАЊЕ ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА

1. Според одредбите од Одлуката за контрахирање земјоделски производи со давање аванс и други погодности на земјоделските производители и условите пропишани во ова решение се контрахираат: шеќерна репа, сончоглед, маслодајна репка, соја, арахис, сусам, ричинус, афион, коноп, лен, памук, тутун, афион-опиум, индустриска пиперка и цикорија.

2. Договорувањето на производството и продажбата на индустриските растенија (контрахирањето) со земјоделските производители се врши пред сеидбата почнувајќи од 1 август.

3. Преработувачките и трговските организации што вршат контрахирање на индустриски растенија со земјоделските производители, ги договараат поврнините што ќе ги засеат производителите, а кај тутунот и бројот на струковите.

Производителот што контрахира индустриски растенија е должен сето производство од договорените поврнини да и' го испорача на стопанската организација со која склучил договор.

4. Преработувачките и трговските организации што вршат контрахирање на маслодавачки ќе договараат испорача по следниве највисоки средни цени:

	Динари за 1 кг
— сончоглед — — — — —	28
— маслодајна репка — — — — —	39
— соја — — — — —	41
— ричинус олуцен — — — — —	45
— ричинус во лушпа — — — — —	27
— афион — — — — —	52

Кај контрахирањето на другите индустриски растенија од точ. 1 цените се договараат слободно.

Цените од точ. 1 се сметаат франко магацин, вагон или шлеп по избор на купувачот, за среден квалитет обичаен во прометот.

5. Аванс за контрахираните индустриски растенија можат преработувачките и трговските организации да им даваат на производителите на индустриските растенија најмногу до 30% од вредноста на средното производство на договорените поврнини.

6. Висината на делот што се дава во пари и делот што се дава во средства за продукција и заштита на растенијата се утврдува со договорот.

Авансот во пари се дава:

- кај шеќерна репа, сончоглед и рицинус, по извршеното прво проредување и првото копање,
- кај памукот, по извршеното прво копање,
- кај тутунот, по проверката за расадените живи струкови,
- кај другите индустриски растенија, по никнењето.

7. На производителите на шеќерна репа и памук преработувачките и трговските организации можат еден дел од авансот во готови пари да им даваат при сеидбата, и тоа: за шеќерна репа до 3.000 динари по хектар, а за памук до 20 динари по 1 кг договорена количина.

8. Преработувачката односно трговската организација што со производителите ќе договори производство и продажба на индустриски растенија е должна да го преземе сето производство од договорените поврнини, односно сета договорена количина.

9. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 103

30 јули 1954 година

Белград

Претседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

445.

Врз основа на точ. 13 од Одлуката за контрахирање земјоделски производи со давање аванс и други погодности на земјоделските производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/54) Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА КОНТРАХИРАЊЕ СЕМЕНСКА СТОКА И ПОСАДОЧЕН МАТЕРИЈАЛ СО ДАВАЊЕ АВАНС

1. Според одредбите од Одлуката за контрахирање земјоделски производи со давање аванс и други погодности на земјоделските производители и условите пропишани во ова решение можат да се контрахираат: сите видови семенска стока во смисла на чл. 2 од Законот за прометот на семенската стока („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/54) како и посадочниот материјал (овошни садници, калем на винова лоза, резници и живици).

2. Контрахирање на производите од претходната точка можат да вршат:

- а) стопанските организации и установи што се занимаваат со производство и размножување на семенска стока и посадочен материјал;
- б) овластените трговски организации што се занимаваат со промет на семенска стока;
- в) овластените претпријатија за промет со жита, само семенска стока на жита добивена со апробација од контрахираните поврнини, со цел на давање аванс во средства за репродукција и заштита на земјоделските производители со кои контрахирале производство и продажба, ако ги исполнуваат условите од чл. 11 на Законот за прометот на семенска стока.

3. Стопанските организации и установи од претходната точка можат да контрахираат производство и размножување со следниве производители на семенска стока и посадочен материјал:

- а) со земјоделско-производителните организации како и со индивидуалните производители, освен посадочен материјал;
- б) со земјоделско-научно-истражувачките установи, земјоделските школи, како и со расадниците што обезбедуваат произлезни материјали, гаранција на сортноста и стручна контрола.

Производството на елитно семе за семенска стока може да се контрахира само со земјоделско-научно-истражувачките установи.

4. Кога се контрахира поврнината за производство и испорака на семенска стока, производителот на семенската стока е должен да го испорачи целото производство од договорените поврнини.

5. Стопанските организации од точ. 2 што вршат контрахирање на семиња на жита, и производителите организации и установи што произведуваат семиња на жита должни се првенствено контрахираните односно произведените количини семиња на жита да им ги понадат на продажба на овластените претпријатија за промет со жита, со тоа што овие претпријатија да ги употребат тие семиња исклучиво за давање на земјоделските производители со кои договараат производство и продажба.

Контрахираните количини на семенска стока на другите земјоделски производи и посадочен материјал стопанските организации и установи од точ. 2 се должни првенствено да им ги понадат на продажба на оние преработувачки и трговски организации што вршат контрахирање на производството и испораката на односките земјоделски производи.

6. Стопанските организации што се занимаваат со производство и промет на семенска стока и посадочен материјал, при пуштањето на оваа стока и материјал во промет, должни се да постапуваат по упатствата на земјоделско-научно-истражувачките установи во поглед на реонизацијата.

7. Во смисла на одредбата од ст. 2 на точ. 2 од Одлуката за контрахирање земјоделски производи со давање аванс и други погодности на земјоделските производители, контрахирањето на семето од житата може да се врши и во време на вегетацијата по извршената апробација.

Во случајот од претходниот став аванси во средства за репродукција и заштита на растенијата не се даваат.

8. Контрахирањето на семенска стока и посадочен материјал се врши по слободно договорени цени.

9. По склучувањето на договорот со производителите на семенска стока и посадочен материјал стопанските организации и установите од точ. 2 должни се да им дадат на производителите:

- а) семенски материјал;
- б) потребни количини вештачка ѓубриња и средства за заштита на растенијата од соодветен вид, спрема природата на земјиштето во обемот на договорените поврнини.

Паричниот дел на авансот стопанските организации и установите од точ. 2 можат да им го дадат на производителите на семенска стока најмногу до 30% од вредноста на договорената количина семенска стока.

По исклучок од одредбата на претходниот став при контрахирањето на семињата на жита во текот на вегетацијата по извршената апробација, паричниот аванс може да биде до 10% поголем од авансот што го даваат овластените претпријатија за промет со жита при контрахирањето на меркантилна стока на жита.

10. Стопанските организации и установите од точ. 2 под а) и б) што контрахираат посадочен материјал можат да им даваат на производителите на посадочен материјал вкупен аванс најмногу до 30%.

11. Дел на авансот во пари им даваат стопанските организации и установи што контрахираат семенска стока и посадочен материјал на производителите на оваа стока, и материјал во времето на вегетацијата по извршените работи предвидени со договорот.

По исклучок од одредбата на претходниот став може да се даде до 10% од паричниот дел на авансот и во време на сеидбата, ако обемот на работите на приготвување производството на семенска стока е обусловен со поголеми трошоци од трошоците за

приготвување редовното производство на земјоделските производи.

12. Земјоделските стопанства, земјоделските производителни задруги, економите на земјоделските задруги и земјоделските установи што произведуваат семенска стока и посадочен материјал и истите ги пуштаат во промет самите, можат при Народната банка на ФНРЈ да користат кредити под истите услови во висина на авансот што би го добиле кога производството и продажбата би ја контрахирале со една од стопанските организации или установи од точ. 2 на ова решение.

Во случајот од претходниот став Народната банка на ФНРЈ ќе одобри конечно безинтересен кредит кога ќе прибават наведените организации уверение од надлежната овластена установа за испитување семиња за произведените количини и квалитет на семенската стока односно посадочен материјал, според одредбите од Законот за прометот на семенската стока.

13. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 106
30 јули 1954 година
Белград

Претседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

446.

Врз основа на точ. 13 од Одлуката за контрахирање земјоделски производи со давање аванс и други погодности на земјоделските производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА КОНТРАХИРАЊЕ ГОЕНИ СВИЊИ И ГОВЕДА

1. Договарање производство и продажба (контрахирање) на гоени свињи и говеда со давање аванс и други погодности можат да вршат:

а) преработувачките стопански организации за преработка на месо, и тоа само за потребите на сопствената преработка;

б) трговските претпријатија чијшто предмет на работењето е промет со добиток.

2. Контрахирањето на гоени свињи и говеда се врши однапред, и тоа:

а) на свињи за производство на бекон и говеда најмалку 3 месеци пред испораката;

б) на другите свињи најмалку 4 месеци пред испораката.

3. Можат да се контрахираат свињи и говеда од следниве видови и квалитети:

Свињи:

а) месести свињи:

I класа: свињи за производство на бекон специјално хранети, бели раностасни соеви (голем и среден јоркшир и бела оплеменета свиња), стари 6—8 месеци, тешки 80—105 кг жива мера, со слаба дебела 2—4,5 см, наполно здрави и без трауматични повреди на оние делови од телото што по обработката остануваат на готовиот производ;

II класа: месести свињи од прва генерација или свињи на раностасни соеви што не им одговараат на условите од I класа, тешки од 80—120 кг, полно-месести;

III класа: млади полно-месести свињи изразито месест тип што не се специјално хранети, а со нај-

многу до 35% маснотија во однос на тежината кога се заклани, а тешки од 100—140 кг жива мера.

б) масни свињи:

I класа: свињи со преку 60% маснотија во однос на тежината кога се заклани, тешки преку 180 кг жива мера;

II класа: свињи со преку 55% маснотија во однос на тежината кога се заклани и тешки преку 120 кг жива мера;

III класа: свињи со преку 50% маснотија во однос на тежината кога се заклани, тешки преку 120 кг жива мера.

Говеда:

I-а класа: говеда што им припаѓаат на рекомираните соеви за производство на месо, стари 2—6 години, што не биле користени за работа и расплод, а кои се нарочно хранети или згоени со над 55% рандман;

I класа: говеда што им припаѓаат на рекоммираните соеви за производство на месо, помлади од 2 или постари од 6 години што се користени за работа и расплод, нарочно хранети или згоени со 55% рандман;

II класа: говеда што им припаѓаат на рекоммираните соеви за производство на месо, без обзир колку се стари и тешки, со над 50% рандман;

III класа: говеда од сите соеви без обзир колку се стари, тешки над 400 кг жива мера освен буша која може да биде и полесна но преку 250 кг жива мера со преку 45% рандман.

4. Контрахирањето на свињи и говеда се врши по слободно договорени цени.

5. По склучувањето на договорите за испорака на свињи односно говеда, стопанските организации од точ. 1 можат на производителите да им дадат аванс до 30% од вредноста на договорените свињи, односно говеда.

Стопанските организации од точ. 1 можат веднаш по склучувањето на договорот еден дел од авансот да дадат во храна за добиток, во лекови и слаб добиток за гоеење.

6. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 104
30 јули 1954 година
Белград

Претседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

447.

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за прометот на житата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/53) Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ, РЕЧНИОТ И ПАТНИОТ МОТОРЕН СООБРАКАЈ

1) Во Решението за дополнување на тарифата за превоз на стоки во железничкиот, речниот и патниот моторен сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/53) во одделот II се вршат следни измени и дополненија:

Точката 1 се менува и гласи:

„1. пратките на овластените претпријатија за промет на жита и на овластените мелници, кога ги даваат овие на утоварните станици на своето седиште или седиштето на своите станици или комисионери, или кога ги превозат од мелница која меле услужно за сметка на овластените претпријатија.“

По точката 8 се додава нова точка 9 која гласи:
„9. пратките на стопанските организации и установи на семенска стока на жита за кои се овластени по Законот за прометот на семенската стока („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/54).

Оваа стока мора да биде пломбирана и снабдена со уверение од овластената установа за испитување семиња дека е здрава, дека му одговара на пропишаниот квалитет определен со Законот за прометот на семенската стока.“

Ставот 2 се менува и гласи:

„Овластените претпријатија од точ. 1 на овој оддел при предавањето на превоз пратките од одделот I на ова решение, ќе и' поднесат на железничката станица товарен лист на кој, покрај печатот од претпријатието и потписот на овластеното лице, мора да биде ставен печат со следна содржина:

„Со решение од Државниот секретар за работи на стопанството на Народната Република бр. — од — 1954 година претпријатието е овластено за промет на жита врз основа на точ. 1 од Решението за дополнување на тарифата за превоз на стоки во железничкиот, речниот и патниот моторен сообраќај и ослободено е од плаќањето на додатокот со редовната возарина.“

Пратките на стопанските организации и установи на семенска стока на жита, покрај печатот на претпријатието и потписот на овластеното лице мораат на товарниот лист да имаат печат со следна содржина:

„Врз основа на Законот за прометот на семенската стока и точ. 9 на одделот II од Решението за дополнување на тарифата за превоз на стоки во железничкиот, речниот и патниот моторен сообраќај претпријатието е ослободено од плаќањето на додатокот со редовната возарина.“

2) Ова решение влегува во сила на 15 август 1954 година.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 105
30 јули 1954 година
Белград

Претседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 9 од 30 април 1954 година објавува:

Одлука за одобрување на инвестиционите програми;

Решение за прогласување Народниот театар на Цетиње за установа со самостојно финансирање;

Програма за полагање испитот за здобивање со звањето квалификуван и висококвалификуван возач на моторни возила.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 17 од 15 мај 1954 година објавува:

Наредба за определување селата и помалите места во кои приватни занаетчиски дуќан можат да

држат и лица без спрема на висококвалификуван односно квалификуван занаетчиски работник;

Наредба за стопанските дејности што се сметаат слични на занаетчиската дејност;

Правилник за вршење на занаетчиска стопанска дејност без постојано работно место.

Во бројот 18 од 22 мај 1954 година објавува:

Наредба за забранување сообраќај со спрегнати возила на Автопатот Белград—Загреб;

Наредба за занаетчиските дејности што се сметаат како сродни односно што се дополнуваат меѓусебно.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 22 од 7 мај 1954 година објавуваат:

Уредба за платите на државните секретари и другите раководни службеници на републичките државни органи;

Ценовник за надоместување на штетата за отепаната или фатената дивина;

Исправка на Општествениот план на НР Хрватска за 1954 година.

Во бројот 23 од 14 мај 1954 година објавуваат само решенија за дополнителните избори во поодделни околии и општини.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 17 од 6 мај 1954 година објавува:

Одлука за определување Околискиот народен одбор Љубљана околица како орган надлежен за работите и задачите на школите за учителки на земјоделско-стопански и земјоделско-домаќински школи во Љубљана;

Уредба за ставање во сила на Уредбата за лекување сиромашни.

Во бројот 18 од 13 мај 1954 година објавува:

Одлука за оснивање републичка комисија за преглед филмови;

Решение за оснивање Електроенергетска заедница на Словенија (ЕЛЕС).

СОДРЖИНА:

	Страна
439. Одлука за контрахирање земјоделски производи со давање аванс и други погодности на земјоделските производители	569
440. Одлука за определување највисоки продажни цени за жито, брашно, пченични крупници и трици	570
441. Решение за контрахирањето и откупните цени на житата	571
442. Решение за највисоката откупна цена на житата од родот на 1954 година	572
443. Решение за мелењето на пченицата и ржта	573
444. Решение за контрахирање индустриски растенија	573
445. Решение за контрахирање семенска стока и посадочен материјал со давање аванс	574
446. Решение за контрахирање гоени свињи и говеда	575
447. Решение за измена на Решението за дополнување на тарифата за превоз на стоки во железничкиот, речниот и патниот моторен сообраќај	575

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ — новинско-издавачко претпријатие — Белград, Улица Краљевиќа
Марка бр. 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Пешовиќ, Улица Краљевиќа Марка бр. 9.
Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград